

20150170352

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПЧЕЛИ, БУМБАРИ,  
ПРОИЗВОДИ ОД АПИКУЛТУРА И ОПРЕМА ЗА АПИКУЛТУРА ЗАРАДИ ЗАШТИТА  
ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ПАРАЗИТОТ МАЛ МОЛЕЦ (AETHINA TUMIDA) ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ИТАЛИЈА**

**Член 1**

Со ова решение заради заштита од внесување на паразитот мал молец (*Aethina tumida*) се забранува увоз и транзит во Република Македонија на следните пратки кои потекнуваат од Италија, и тоа:

- пчели,
- бумбари,
- непреработени нуспроизводи од апикултура (производи од апикултура пропишани во член 4 точка 13 од Законот за нуспроизводи кои не биле подложени на преработка дадена во ред 10 од табела 1 од Оддел 1 на Глава II од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит),
- опрема за апикултура (употребени пчелни семејства, делови од пчелни семејства и опрема употребена при чување и одгледување на пчели), и
- мед во саќе наменет за исхрана на луѓе.

Забраната од став (1) на овој член се однесува на пратки кои потекнуваат од следните области:

- Регион на Калабрија, и
- Регион на Сицилија.

**Член 2**

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-219/3  
28 јануари 2015 година  
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство  
Директор,  
м-р **Зоран Поповски**, с.р.